



Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И
КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО



iLearn


- Активностите и ресурсите дефинирани во одреден курс може да се импортираат во друг курс каде професорот има улога наставник.
- Импортирањето на курсеви е слична процедура како **Backup** и **Restore**. Се разликува во тоа што **Import**-от не вклучува кориснички податоци.

Import на курс

Import на курс

- Откако ќе биде креиран курс можете да направите **Import** на податоци од веќе постоечки курс.

1. Кликнете на иконата со запчаник
2. Од дополнителното мени кликнете на опцијата **Import**



Import на курс

Course selection

3. Одберете го предметот од кој сакате да пренесете податоци.
4. Доколку не можете да го пронајдете вашиот предмет, можете да го искористите полето за пребарување на предмети
5. Кликнете на копчето **Continue**

Test subject

Home / My courses / Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Летен Семестар 2019/20 / test-predmet-finki / Import

1. Course selection ▶ 2. Initial settings ▶ 3. Schema settings ▶ 4. Confirmation and review ▶ 5. Perform import ▶ 6. Complete

Find a course to import data from:

Select a course 3 Total courses: 2

Course short name	Course full name
<input type="radio"/> ВИС-2020/21-3	Веројатност и статистика
<input type="radio"/> test-predmet-finki	Тест предмет

4 Search courses Search

5 Continue

Import на курс

Initial settings

- Изберете ги опциите што сакате да ги пренесете.
- Кликнете **Next**

1. Course selection ▶ 2. **Initial settings** ▶ 3. Schema settings ▶ 4. Confirmation and review ▶ 5. Perform import ▶ 6. Complete

Import settings


- Include activities and resources
- Include blocks
- Include files
- Include filters
- Include calendar events
- Include question bank
- Include groups and groupings
- Include competencies
- Include custom fields
- Include content bank content
- Include legacy course files

Jump to final step Cancel **Next**

Import на курс

Schema settings

8. Можете да ги изберете:
 - **All** – сите активности и ресурси од наслови/недели
 - **None** – ниту една активност или ресурс. Оваа опција можете да ја искористите доколку сакате да импортирате помал број на активности или ресурси
 - **Show type options** – можете да се пренесат според тип на активност или ресурс. На пример, можете да изберете да се префрлат само датотеки.
9. На следниот прозорец ќе можете поединечно да изберете активности и ресурси од секој наслов/недела.
10. За да преминете на следниот чекор кликнете на копчето **Next**



Import на курс

Confirmation and review

11. Ќе ви се прикаже страница кој ќе ви прикаже сумарна информација што сè ќе се префрли во курсот.
12. Доколку избраните опции се точни и сакате да ги префрлите, одберете ја опцијата **Perform import**. Со кликање на копчето процесот на пренесување на податоци ќе започне.

1. Course selection ▶ 2. Initial settings ▶ 3. Schema settings ▶ 4. **Confirmation and review** ▶ 5. Perform import ▶ 6. Complete

11

Import settings

- Include activities and resources ✓
- Include blocks ✓
- Include files ✓
- Include filters ✓
- Include calendar events ✓
- Include question bank ✓
- Include groups and groupings ✓
- Include competencies ✓
- Include custom fields ✓
- Include content bank content ✓
- Include legacy course files ✓

Included items:



- General ✓
- Announcements ✓
2

Previous Cancel **Perform import** **12**

Import на курс

Perform import

13. Процесот на префрлање е во тек и времетраењето зависи од бројот на активности и ресурси.
14. Откако процесот ќе заврши ќе ви се појави информација дека префрлањето е завршено.
15. Со кликање на **Continue** ќе бидете вратени во курсот и со тоа префрлањето на податоци е целосно завршено.



Import на курс

На курсот ќе се прикажат податоците кои ги импортиравте заедно со веќе постоечките доколку имало претходно.

Тест предмет

Home / My courses / Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Летен Семестар 2019/20 / test-predmet-finki

Turn editing on

Announcements

Announcements 2

Тема 1

- Предавање 1
- Презентација за домашна задача
- Прашалник за прво предавање
- Материјали за 1 недела настава
- Опис на содржина
- Домашна задача бр.1 2333
- Прашалник
- Вежба за дома
- Тест Фидбек
- Прв колоквиум

Topic 2

- Лабораториска вежба 1

За оние кои ги интересира повеќе

- Доколку имате желба да дознаете повеќе за делот со **Import** кликнете на следниот линк:
 - [Import Course](#)